

НОВО НОРДИСК ФАРМА ДООЕЛ - ОБЈАВУВАЊЕ НА ТРАНСФЕР НА ВРЕДНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНА

Датум на објавување: **30.06.2021**

	Име и презиме на здравствениот работник/Име на здравствената организација (Чл. 1.01)	Здравствени работници: Град на примарното работно место Здравствени организации: Град каде се регистрирани (Чл. 3)	Држава (Прилог 1)	Службена адреса (Чл. 3)	Единствен број на државата ОПЦИОНАЛНО (Чл. 3)	Донации и неповратни средства за здравствени установи (Чл. 3.01.1.а)	Трошоци за собири (Чл. 3.01.1.б и 3.01.2.а)			Хонорари за услуги и консултации (Чл. 3.01.1.ц и 3.01.2.ц)		ВКУПНА СУМА ОПЦИОНАЛНО	
							Договори за спонзорство со здравствени организации/трети лица именувани од здравствената организација за организирање на собирот	Трошоци за регистрација	Трошоци за пат и сместување	Хонорари	Трошоци поврзани со хонорари за услуги и консултации, вклучително и трошоци за пат и сместување		
ЗДРАВСТВЕНИ ПРОФЕСИОНАЛЦИ	ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - еден ред по здравствен работник (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по еден здравствен работник: поделба по ставки би требало да се овозможи на барање на самиот здравствен работник или државни органи)												
	Билјана Јовановска/Годорова	СКОПЈЕ	Македонија			N/A	-	-	-	15710	-	15710	
	Кадри Хаџихамза	СКОПЈЕ	Македонија			N/A	-	-	-	6667	-	6667	
	ГОЦЕ ХРИСТОВ	СТРУМИЦА	Македонија			N/A	-	-	-	16948	-	16948	
	ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавување на индивидуална основа												
	Обединето објавување на податоци за пренос на вредност - Чл. 3.02					N/A	-	-	-	326524	-	326524	
	Број на здравствени работници во обединетото објавување на податоци - Чл. 3.02					N/A	-	-	-	16	-	16	
	% на здравствени работници вклучен во обединетото објавување во однос на вкупниот број на здравствени работници за кои се објавуваат податоци - Чл. 3.02					N/A	-	-	-	84%	-	N/A	
ЗДРАВСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ	ОБЈАВУВАЊЕ НА ИНДИВИДУАЛНА ОСНОВА - по еден ред за здравствена организација (собрани сите преноси на вредност во тек на годината по една здравствена организација: поделба по ставки би требало да биде овозможена на барање на здравствената организација или државен орган)												
	ОСТАНАТО, ШТО НЕ Е ВКЛУЧЕНО ГОРЕ - таму каде што поради законски ограничувања не е можно објавување на индивидуална основа												
		Обединето објавување на податоци за пренос на вредност - Чл. 3.02					26064652	-	-	-	-	-	26064652
		Број на ЗО во обединетото објавување на податоци - Чл. 3.02					7	-	-	-	-	-	
	% на ЗО вклучени во обединетото објавување во однос на вкупниот број на ЗО за кои се објавуваат податоци- Чл. 3.02					100%	%	%	%	%	%	N/A	
ИСТРАЖУВАЊЕ И РАЗВОЈ	ОБЕДИНЕТО ОБЈАВУВАЊЕ НА ПОДАТОЦИ												
	Преноси на вредности во врска со истражување и развој, како што е дефинирано во Чл. 3.04 и Прилог 1											5860964	5860964